



ОПШТИНА ШТИП

Број 12-2553/2 29 април 2022 година

До



Врз основа на чл.20 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл.весник на РС Македонија бр. 13/06, 86/2008, 6/10, 42/14, 148/15, 55/16, 64/18 и 101/19)) Општина Штип донесе:

РЕШЕНИЕ

за целосно прифаќање на

Барањето со број 12-2553/1 поднесено од , за пристап до информации од јавен карактер.

1. Да ни доставите податоци за вработените во Општина Штип за 2021година, посебно според наведените прашања:
 - Вкупен број на вработени, поделени по пол
 - Вработени на раководни работни места, поделени по пол;
 - Вработени на нераководни работни места, поделени по пол;
 - Вкупен број на вработени Роми, поделени по пол;
 - Вработени Роми на раководни работни места, поделени по пол;
2. Да ни доставите податоци за вработените Ромки во Општина Штип за 2021година, посебно според наведените прашања:
 - Назив на работно место на вработените Ромки;
 - Степен на образование на Ромките за конкретните работни места на кои се вработени;



ОПШТИНА ШТИП

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

■■■■, поднесе барање за слободен пристап до информации од јавен карактер заведено под број 12-2553/1 со кое се бара да и се достават следниве информации:

1. Да ни доставите податоци за вработените во Општина Штип за 2021 година, посебно според наведените прашања:
 - Вкупен број на вработени, поделени по пол
 - Вработени на раководни работни места, поделени по пол;
 - Вработени на нераководни работни места, поделени по пол;
 - Вкупен број на вработени Роми, поделени по пол;
 - Вработени Роми на раководни работни места, поделени по пол;
2. Да ни доставите податоци за вработените Ромки во Општина Штип за 2021 година, посебно според наведените прашања:
 - Назив на работно место на вработените Ромки;
 - Степен на образование на Ромките за конкретните работни места на кои се вработени;

Општина Штип како имател на бараната информација ги достави следните информации:

1. Во Општина Штип има вработени 122 лица од кои 60 мажи и 62 жени,
 - На раководни работни места има 6 жени и 7 мажи,
 - На нераководни работни места има 55 жени и 54 мажи,
 - Вработени се двајца Роми,
 - На раководни позиции нема Роми.
2. Во општина Штип нема вработено Ромки.

Поздрав,

Лице за доставување информации

согласно ЗСПИЈК

Сунчица Ѓуфтеска



ОПШТИНА ШТИП
